



SAMSUNG EPIX

Новитет кај Samsung EPIX е дисплејот на допир, кој има големина на дијагонала од 2,5 инчи, а за оние со покрупни прсти "Samsung" вметна и стилус "моливче". Додаток на дисплејот на допир е и оптичкиот "глушец", со кој уредот се претвора во вистински мини компјутер - барем според можностите за внесување податоци, кои дополнително



ги олеснува QWERTY тастатурата. Оптичкото глумче е сместено меѓу копчињата Start и OK, на самата средина до телефонот, а функционира со движење на прстот преку сензорот, кој уредот го претвора во движење на курсорот на екранот. Оперативниот систем на овој мобилен телефон е Windows Mobile 6.1 Professional Edition. Уредот нуди и HSDPA пренос на податоци, поддржува Wi-Fi мрежи и има вграден A-GPS приемник.

R. РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплата за **2005** година ќе го добиете засега *Единственото Мултимедијално CD* во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот *R-Registar* освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добеното CD и во завршување на процедурата за неговото инсталирање. Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате *R-Registar*от. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојавата горлива тема за спорото пристигање на податоците е веќе минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно *CD на крајот на 2005 година* со списанието *Репрезент и Даночен Практикум* со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сето ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е понудата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручните списанија **РЕПРЕЗЕНТ** и **R-Registar** за **2005** година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржовски е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорлави теми од секојдневното работење, вочувајќи од даноците, сметководството, фирмите, финансиските, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врвни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додадена вредност, за персоналниот данок, за данокот на добиток и данокот на имот. *Специјалното издание* на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за состанување на годишна сметка. *R-Registar*от е во пластични кораци, со водички листови на основното издание во кои се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

*R-Registar*от е поделен на **8 дела** и тоа:

- Азбучен регистар на прошиви
- Надоместоци
- Промиси
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

R-Registar на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб страница на интернет ги добивате сите податоци со одмајред дадена шифра.

Користете ја нашата вебстраница!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

25 СПИСАНИЈА **2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а**
1 R-РЕГИСТАР **16 ДОПОЛНУВАЊА**

Со доволно,
Вера Рафајловска

12 Списанија
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН ПРАКТИКУМ

1 R-Registar со
основна вложка

со преку
300
страници и

16
дополнувања

1 Специјално
издание

НОВО

2 Мултимедијални CD-а

САМО ЗА
14.700 ДЕН

Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ

BLACKBERRY - TOUCH SCREEN

Со оглед на димензиите и тежината од 156 грама, новитетот на компанијата "RIM" ќе биде со приближно



иста големина како iPhone, што значи дека без поголеми проблеми ќе може да се носи в џеб. Првиот мобилен со екран чувствителен

на допир од канадската компанија "Research in Motion" е наменет за бизнис клиентите, а во Европа ќе биде достапен преку Vodafone. Уредот поседува веб-прелистувач; видео и музички плеер; 1 гб вградена меморија; microSD со 8 гб; 3,5-милиметарски приклучок за слушалки и поддршка за едитирање и читање на office документи. Секако, покрај 3-инчниот екран кој е чувствителен на допир, BlackBerry Storm поседува и 3,2-мегапикселна камера со блиц и автофокус, GPS и Bluetooth.

NOKIA E63

Nokia E63 не е мобилен околу кој ќе се дигне голем прав, но сепак станува збор за очекувана еволуција на серијата E6x. Nokia E63, како и останатите модели од серијата, има целосна QWERTY тастатура, а според засега познатите детали, ќе има дисплеј со резолуција од 320 x 240 пиксели, Wi-Fi, Bluetooth, UMTS/HSDPA конективност и слот за microSD мемориска картичка, а сè тоа е спакувано во оперативниот систем Symbian S60. Значи, вистински бизнис мобилен телефон, кој токму поради својата намена ќе се појави во неколку различни верзии - некои ќе имаат вградена камера, а други не.



NOVATEX-SKOPJE



СЕКОЕ ДЕТЕ ГИ САКА
И ВОЗРАШНИТЕ ИСТО ТАКА

НОВАТЕКС - СКОПЈЕ

Тел. 02 309 71 53
02 309 71 67

e-mail: novatex@mt.net.mk

www.novatex.com.mk